

Двете страни вклучени во проблемот се обидуваат да го наметнат своето решение. Белград не отстапува од формулата "помалку од независност, а повеќе од автономија", додека Приштина цврсто стои зад ставот "независно Косово". Нашиот премиер од Приштина не доби ниту гаранции за демаркација на границата ниту, пак, документ со кој ќе се гарантира територијалниот интегритет на земјата. Она што го доби од Косуми е празната фразеологија дека Косово го респектира територијалниот интегритет не само на Република Македонија.



■ Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА

"Никогаш двајца луѓе нема еднакво да мислат за иста работа и неможно е да се видат две потполно исти мислења, не само кај различни луѓе, туку и кај ист човек во разни моменти", рекол Мишел Де Монтен. Оваа голема мисла содејствува со многу животни ситуации и се однесува на различни прашања, вклучувајќи го и прашањето кое на балканската политичка сцена се наметнува како најприоритетно. Имено, станува збор за најгорливото балканско прашање - косовското, кое ги загрижува не само земјите од овој регион, туку и севкупната меѓународна заедница, која години наназад се обидува да најде решение.

Факт е дека соломонско решение за Косово нема, но факт е дека мора да се пронајде некој модус, од кој сите соседи на оваа Покраина ќе бидат задоволни. За жал, особено ако се суди според официјалните изјави на двете страни вклучени во проблемот - Белград и Приштина, решение засега на површина нема, што дополнително ја отежнува севкупната балканска безбедносна ситуација, вклучувајќи ја и Република Македонија. Пред сè, поради

фактот што нашата земја е прв сосед на Косово, но и поради фактот што Република Македонија не може да се пофали со стабилна безбедносна ситуација, особено ако се има предвид дека границата со Косово сè уште не е одбележана. И токму тој проблем, од македонска гледна точка, според нашата Влада, е клучот на решавањето на нашиот проблем со Косово!?

"ВОЈСКАТА ЗА НЕЗАВИСНОСТ НА КОСОВО" НА ГОТОВСКИ?

Речиси на самиот старт на отворањето на преговорите за решавање на статусот на Косово, кои и официјално почнаа со седница на Советот за безбедност при Обединетите нации, се чини дека косовското буре барут е повторно пред ескалирање.



КАДЕ Е ГРАНИЦАТА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И КОСОВО?

КОСОВСКИОТ

Двете страни вклучени во проблемот, секоја на свој начин, се обидуваат да го наметнат своето решение. Белград не отстапува од формулата "помалку од независност, а повеќе од автономија", додека Приштина цврсто стои зад ставот "независно Косово". Вака поставените нешта не влеваат надеж дека набрзо може да дојде до соодветно решение, прифатливо и за двете страни, иако според шефот на УНМИК, Сорен Јесен Петерсен тие би требало да завршат наредната година.

И додека Белград, поучен од меѓународната заедница, се обидува да ја наметне тезата дека низ посебен договор ќе овозможи Приштина да добие своја законодавна, извршна и судска власт, а Србија за возврат да добие суверенитет врз Покраината, Приштина и натаму не отстапува од независност. Косов-

ските лидери, и оние од власта и оние од опозицијата, за ова прашање се едногласни и не отстапуваат од ова свое барање, третирајќи го како остварување на нивниот животен сон! За остварување на својата цел тие се подготвени да ги употребат сите расположливи средства, почнувајќи од дипломатијата, односно од користењето на своите лоби групи кои се многу силни во Европа, па сè до оние кои, за жал, ѝ се познати и на Македонија, заканите со терористички напади, преку своите војски УЧК, ОНА, или АНА. Овој пат, независноста на Косово дел од албанската вооружена популација ќе ја брани со нова армија наречена "Војска за независност на Косово", која дејствува во општините Пеќ, Гаковица, Исток, Клина, Дечани, Призрен и Драгаш. Во последниот период, односно по поставувањето на дефи-

УСЛОВНА НЕЗАВИСНОСТ ЗА КОСОВО!?

Со седница на Советот за безбедност во седиштето на Обединетите нации конечно почнаа преговорите за идниот статус на Косово, кои според проценките на меѓународната заедница би требало да завршат за една година. Засега на маса се ставени две опции, едната - независност на Косово, која ја застапува преговарачкиот тим на косовските Албанци, и широка автономија, кој е предлог на втората страна, односно Србија.


Српската страна која ја претставува лично премиерот на Србија, Воислав Коштуница, ќе застапува три принципи. Првиот дека Косово е дел од Србија, вториот е за неменливост на границите, и третиот, со кој всушност ќе бара од меѓународната заедница Косово да биде решено со суштинска автономија, но во рамките на Србија. Косовската делегација која ја предводи претседателот Ибрахим Ругова ќе настапи со единствениот став - независност на Косово.

Иако е рано да биде донесен дефинитивен став, бидејќи преговорите ќе се одвиваат и во текот на наредната година сепак, како што дознаваме, единствена алтернатива засега е условна независност за Косово!?

Овој предлог предвидува Косово да функционира како независна држава во определен временски период, во кој косовските институции ќе треба да докажат дека можат самостојно да функционираат.

нитивниот термин на почнување на преговорите за решавање на статусот на Косово, оваа терористичка групација почнала да легитимира лица и возила на главните патишта низ Приштина, што бил доволен сигнал УНМИК

Бучковски, изминативе неколку дена се впушти во преговори со косовскиот премиер, Бајрам Косуми, барајќи од него цврсти гаранции за дефинирање на демаркацијата на границата, пред почнувањето на преговорите за



МЕЃУНАРОДНОТО ПРИСУСТВО СЕ УШТЕ Е НЕОПХОДНО НА КОСОВО

КОТЕЛ ВРИЕ!?

да им забрани на своите припадници да се движат ноќе по патиштата во периодот од 18 до 5 часот. Ваквите засилени активности на албанските терористи, нивното повторно активирање, не ја исклучуваат можноста од повторно разгорување на балканското буре барут. Доколку тоа се случи, постои голема можност разорната моќ на оваа експлозија да се почувствува и во нашата земја. Свесен за оваа ситуација, особено што границата на Македонија со Косово не е одбележана ниту, пак, е дефинирана, премиерот на Република Македонија, Владо

финалниот статус на Косово, како и изготвување посебна резолуција, со која косовските власти ќе се обврзат дека ќе го гарантираат територијалниот интегритет на Република Македонија. Одговорот кој од привремениот премиер на Косово го доби македонската Влада е комплетно спротивен и понижувачки за премиерот Бучковски. Нема резолуција, а демаркацијата на границата меѓу Македонија и Косово ќе се случи откако ќе се реши статусот, односно кога Косово ќе ја добие својата независност!

КОСОВО НЕМА НАМЕРА ДА СЕ "РАЗДЕЛИ" ОД МАКЕДОНИЈА!?

Македонскиот премиер Владо Бучковски, пред да отпатува за Вашингтон, сметаше дека е неопходно да замине комплетно подготвен со одговори за косовското прашање. Токму затоа и го повика на гости привремениот премиер на косовската Влада, Бајрам Косуми, за од него изворно да ја слушне албанско-косовската агенда за разрешување на ова прашање, но истовремено и да

се наметне како сериозен играч во оваа голема игра, која допрва треба да се разигрува. Но, судејќи според деталите од средбата, Бучковски не го доби бараниот фитбек, односно не доби ниту гаранции за демаркација на границата пред почнувањето на решавањето на статусот на Косово ниту, пак, документ со кој ќе се гарантира територијалниот интегритет на земјата. Она што го доби од Косуми е празната фразеологија дека Косово го респектира територијалниот интегритет не само на Република Македонија, туку и на Црна Гора, Албанија, а во иднина и на Србија, а дека границата со нашата земја е само техничко прашање!?

Техничко прашање кое Косово има намера да го реши со демаркација, откако ќе ја добие својата независ-

ност, што е дополнително симптоматично ако се земе предвид застапеноста на Албанците во најспорниот дел на нашата земја - северозападниот, каде популацијата на Албанците е поголема од на Македонците. Веројатно поведен од овие факти Бучковски се впушти во оваа авантура со Косуми, од која излезе комплетно поразен, при тоа заборавајќи дека вакви цврсти договори не се прават со привремени претседатели на Република Македонија, како нејзин прв сосед. Со ваков став е и претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, кој вели дека ваквите барања не се даваат на адреса на Приштина, туку на адреса на Брисел, или евентуално на Вашингтон.

Од друга страна, пак, нашите неофицијални извори велат дека средбите на Бучковски најнапред со Косуми, а потоа и со албанскиот премиер Бериша се дел од стратегијата, која на македонскиот премиер му ја наметнале Соединетите Американски Држави, а која подразбира интензивни средби на премиерите во регионот, сè со цел Белград да остане осаман во ставот против независноста на Косово!? Ваквите информации Бучковски јавно ги негира, но сепак фактите говорат дека постојат интензивни средби, бидејќи пред да дојде во Скопје, Бериша веќе одржа средби со црногорскиот премиер Филип Вујановиќ, како и со првиот човек на меѓународната власт на Косово, Сорен Јесен Петерсен.

ДОМИНО ЕФЕКТ МОЖЕ ДА ГИ СМЕНИ ГРАНИЦИТЕ НА БАЛКАНОТ!

Бугарскиот претседател Георги Пврванов ја повика меѓународната заедница внимателно да го разгледува



ВАШИНГТОН ЗАСЕГА НЕ ЈА ОТКРИВА СВОЈАТА АГЕНДА ЗА КОСОВО

САД БАРААТ КООПЕРАТИВНОСТ ОД МАКЕДОНИЈА ЗА КОСОВО!?

Премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, престојува во Вашингтон, каде би требало да оствари средба со сите значајни политички авторитети. Темите за кои ќе се говори се зачленувањето на нашата земја во НАТО и во Европската унија, но секако и најзначајното политичко прашање во моментот - Косово, кое неспорно е врзано за Македонија.

Имено, како што дознаваме, се очекува за ова прашање американскиот државен врв од премиерот Бучковски да побара кооперативност кон Косово, односно наше непротивење на решението, кое води кон комплетна или, пак, условна независност на Косово. За возврат на својата кооперативност Македонија ќе бара американско лобирање за што поскоро влегување на нашата земја во НАТО, каде влијанието на САД неспорно е големо, но и поголема наметливост во решавањето на спорот со името кој го имаме со Република Грција.

прашањето за независноста на Косово бидејќи, како што рече, тоа во иднина би можело да го дестабилизира регионот. Албанскиот премиер, Сали Бериша, пак, смета дека статусот на Косово треба да се реши согласно волјата на неговите граѓани "кои сакаат независност", додека претседателот на Црна Гора, Мило Ѓукановиќ, е со став дека за Косово треба да се најде решение, кое ќе ја зацврсти стабилноста на Западен Балкан.

Не случајно лидерите од регионот ја потенцираат важноста за изнаоѓање добро решение за решавање на ко-

совското прашање, бидејќи сите тие ги имаат предвид таканаречените "црни сценарија" или прогнози за иднината на Балканот, според кои границите на балканските земји во 2015 година можат да бидат поинакви од сега, доколку се донесе избрзано решение за Косово. Пред сè, поради фактот што лошото решение за Косово, од кое не би била задоволна само едната страна или, пак, можеби и двете, може да предизвика домино ефект и да ги предизвика амбициите за независност на повеќе држави. Тука се имаат предвид најнапред амбициите за не-

зависност на Црна Гора, чиј референдум лебди во воздухот, но и на Покраината Војводина, која во последниот период сè повеќе истакнува дека се чувствува тесно во рамките на Србија. Секако, тука спаѓа и протекторатот Република Српска, од која што дел од граѓаните сака да се соедини со Србија, додека другиот дел сака да функционира како независна држава во рамките на Федерацијата Босна и Херцеговина.

Ваквиот домино ефект, кој би се иницирал од решението за Косово, а кој би предизвикал менување на границите, не може да ја одмине и Република Македонија, пред сè, поради нејзината кривка меѓуетничка стабилност, која многу пати досега била нарушена. Токму поради тоа, а во пресрет на решавањето на Косово, односно на најболната точка на Балканот, не е исклучено, без разлика на решението кое ќе биде донесено, лидерите од регионот, вклучувајќи го и претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, да побараат што поголемо меѓународно воено присуство на Косово во наредните неколку години, што би дало некаква гаранција дека до воени конфликти нема да дојде, туку решенијата ќе се донесуваат низ политички дијалог.